

Есенскиот (август/септември) испитен рок, во учебната 2016/2017 година

се известуваат редовните и вонредните студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека:

I Есенскиот (во август/септември) испитен рок, во учебната 2016/2017 година, ќе се одвива во периодот од **15.08.2017 до 14.09.2017 год.** ќе се одвива во две декади, во кои можат да се полагаат предмети слушани во зимскиот и летниот семестар и тоа:

- **прва декада** во периодот од 15.08.2017 до 30.08.2017 год.

- **втора декада** во периодот од 31.08.2017 до 14.09.2017 год.

II Студентите во есенскиот испитен рок, можат да ги полагаат испитите, кои им се уредно запишани и испушани во зимскиот и летниот семестар во учебната 2016/2017 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

III Термините ги објавуваат, институтите при факултетот.

При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу термините од првата и втората декада, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 34. од Правилникот за условите, критериумите и правилата за студирање на прв и втор циклус студии, бр. 141, 04.08.2009 год.).

IV Запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2017/2018 година, ќе се одвива во периодот од 11.09.2017 до 22.09.2017 год.

Соопштението за потребни документи за упис на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година, ќе биде дополнително објавено.

Напомена 1

ВАЖНО!!! Задолжителното електронско пријавување на испитите за во есенскиот испитен рок во уч.2016/2017 година, од 01.07.2017 год. до 14.09.2017 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем "i-know", запишани во **2, 4, 6, 8, 10 и 12 семестар (студентите од 12 семестар на студии по географија, не треба електронски да ги пријавуваат испитите)**, на www.iknow.ukim.edu.mk.

Кратко упатство: поле - "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети.

Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекиравте во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето "пријави" одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар. Во првата колона е

означен сервискиот број кој задолжително треба да го впишете на хартиената пријава која физички треба да се достави. Во колоната за таксени марки (АТ-административна такса) со кликање на одреден предмет се пријавуваат АТ кои сте ги уплатиле за пријавување на испитот. АТ за пријава на испит е во вредност од 50 денари. Истата може да биде уплатена и преку смс и кодот потребно е да се внесе во прозорецот кој се појавува.

Студентите задолжително да го впишат кодот на успешната уплата за административна такса преку смс, уплатата треба да биде по 50,00 денари за секој испит поединачно. Пријавите за испит (хартија) студентите треба да ги носат директно на испит кај предметните професори (откако електронски ќе ги пријават истите).

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Се информираат студентите дека Службата за студентски прашања, поради користење на годишните одмори, нема да работи од 17 јули до 11 август 2017 г.

Затоа, Службата нема да може да ви одговара на примените пораки преку електронската пошта во тој период. Сите забелешки и прашања, ве информираме да ни ги пратите од 14 август 2017 година.

Напомена 2

I Студентите на ПМФ со запишан 14 и 16 семестар и само студентите од 12 семестар на студии по географија, пријавите за испит, со 50,00 ден. административна такса ќе ги поднесуваат на веќе вообичаениот начин на шалтерот на студентски прашања, а административната такса ќе ја уплаќаат на уплатница или преку смс порака.

II Пријавувањето на испитите во есенскиот испитен рок ќе се одвива во периодот од **15.08.2017 до 30.08.2017 година**, со доставување на пријава за испит во службата за студентски прашања и уплата за административна такса, во износ **50,00 денари**, уплатени на уплатница или електронски преку смс.

- вонредните студенти (се однесува за сите студенти запишани како вонредни и вонредни „проект 35/45“ (со запишан 2 до 16 семестар) и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница:

- за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро сметката на ПМФ, како и 50,00 ден. административна такса*.

* начинот на плаќање на административната такса е објавен на огласната табла и на web стр. на пмф www.pmf.ukim.edu.mk.

19.06.2017 год.

од Деканатот